

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**

2005

29

.07-4858/1

29

2005

Бранко Црвенковски,

- **Љупчо Јордановски,**

**ЗА К О Н
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**

Глава I

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1

(1)

(:).

(2)

(3)

2

(1)

(2)

3

4

(1)

(2)

(3)

5

6

7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8

(1)

(2)

(3)

9

(1)

(2)

(3)

-

10

(1)

11

(2)

12

13

ДЕЛ ПРВИ

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

А. УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Глава II

1.

14

(1)

(2)

(3)

(4)

2.

15

(1)

(2)

(3)

(4)

VII-1

16

(1)

(2)

3.

17

(1)

(2)

(3)

(1)

Б. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ

1.

-

-

18

(1)

-

-

.

-

(2)

-

-

,

-

19

(1)

-

-

(2)

-

-

(3)

-

:

-

-

,

-

,

-

,

,

,

-

,

,

,

-

(4)

-

:

-

-

-

(5)

-

-

,

-

,

) -

20

(1) - (:)

,

(2) ,

(3)

(4)

(5)

21

,

22

(1) ().

(2) -

(3)

23

(1)

(2) (1)

24

,

25

(1)

(2)

) -

26

(1) -

(2)

(3)

2.

27

(1)

(2)

(1)

)

28

(1)

(2)

(3)

(4)

)

29

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

) -

30

(1)

(2)

(3)

)

31

(1)

(2)

) -

32

(1)

(2)

3.

33

(1)

(2)

(3)

34

(1)

(2)

- VII-1

В. СУДИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

35

36

(1)

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

ДЕЛ ВТОРИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ИЗРЕЧЕНИ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Извршување на казната затвор

Глава III

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

37

(1)

(2)

38

(1)

(2)

(3)

39

40

(1)

(2)

(3)

(4)

23- -

(5)

41

42

(1)

(2)

(3)

43

44

(1)

(2)

45

(1)

(2)

(3)

(4)

46

(1)

(2)

(3)

(2)

47

(1)

(2)

(3)

(4)

48

Глава IV

УСТАНОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР

1.

49

(1)

(2)

50

51

52

49, 50 51

2.

53

(1)

(2)

(1)

Глава V

РАБОТНИ ОДНОСИ

1.

54

55

.

56

(1) , -

20%

(2) .

(3) .

, , , , ,

, , , , , ;

, , ;

, , ;

, , .

(4) ,

(5) .

, .

, .

(6) .

57

(1) VII-1 , .

(2) VI-1

58

(1) (IV-1), 25

, .

(2) VII-1 ,

59

(1)

,

(2)

(1)

(3)

60

(1)

(2)

(3)

(4)

61

(1)

(2)

2.

62

,

,

12

16

3.

63

(1)

(2)

,

(3)

(4)

30%

4.

64

(1)

65

(2)

(1)

59

(1)

(3)

(1)

66

5.

67

(1)

(2)

(3)

(4)

Глава VI

ФИНАНСИРАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ

1.

68

(1)

(2)

(3)

69

;

70

(1)

(2)

(1)

Глава VII

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ

1.

71

72

73

(1)

(2)

74

(1)

(2)

75

(1)

(2)

76

Глава VIII

НАДЗОР ВО РАБОТАТА НА УСТАНОВИТЕ

1. -

77

(1)

-

(2)

-

,

,

,

,

(3)

-

(2)

(4)

2.

78

79

,

,

,

-

-

80

(1)

,

(2)

(1)

81

3.

82

(1)

,

,

,

(2)

(3)

,

,

,

,

,

(4)

(5)

(4)

,

(6)

Глава IX

ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР

1.

83

(1)

(2)

(3)

(4)

84

85

86

(1)

(2)

(3)

13

87

(1)

(2)

(3)

(2)

88

(1)

(2)

(1)

(3)

2.

89

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

(2)

(1)

1

2

4

8

6

5

7

(3)
(1) 1 , 30

(4) (1) 1

90

(1)

89 (1) 1 2

(2)

(3)

91

92

(1)

(2)

(3)

93

(1)

(2)

(1)

(3)

30

94

(1)

(2)

95

-
-
-

(1)

96

89

(2)

3.

(1)

97

-
-

(2)

(3)

(2)

24

-

(4)

98

(1)

(2)

(3)

30

15

99

100

(1)

(2)

(3)

(2)

Глава X

ПОЛОЖБА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

1.

101

2.

102

103

(1)

9³

(2)

(3)

(4)

104

(1)

(2)

(3)

(4)

3.

105

(1)

(2)

(3)

(4)

106

(1)

(2)

(3)

107

(1)

(2)

4.

108

(1)

(2)

5.

109

(1)
12.500

(2)

(3)

(4)

110

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.

111

112

7.

113

(1)

(2)

,

-

.

114

(1)

,

,

.

(2)

.

,

(3)

.

,

(4)

.

,

.

115

(1)

40

.

(2)

,

40

,

(3)

.

(4)

.

116

(1)

.

(2)

,

,

,

(3)

.

(4)

.

,

,

117

(1)

,

.

(2)

118
70%

30%

119

120

(1)

(2)

(3)

121

(1)

(2)

122

(1)

(2)

8.

123

9.

124

(1)

(2)

(3)

(4)

125

(1)

(2)

126

127

128

129

(1)

(2)

130

131

(1)

,

(2)

(1)

,

.

132

.

133

-

.

134

(1)

,

(2)

.

(3)

.

(4)

,

,

.

,

(5)

.

-

,

(6)

.

-

.

10.

135

(1)

.

(2)

(3)

.

.

136

(1)

(2)

-

.

(3)

137

11.

138

(1)

(2)

139

(1)

(2)

(3)

(4)

12.

140

(1)

(2)

13.

141

14.

)

142

(1)

(2)

(3)

(4)

)

143

(1)

(2)

(3)

)

144

(1)

(2)

145

(1)

(2)

146

147

148

(1)

60

(2)

149

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

(4)

(5)

(3)

(6)

(7)

(8)

(3)

(9)

(1), (2) (3)

150

151

(1)

(2)

(3)

(4)

15.

152

- (1)
- (2)

16.

153

- (1)

- , : ,
 - , -
 - , -
 - 7 ,
 - 15 ,
 - ,
 (2) 24
 (3) 24 ,
 (4) (1)

17.

154

- (1)

- (2)

155

(1)

(2)

154

(3)

)

156

(1)

(2)

(3)

)

157

(1)

(2)

(3)

(4)

18.

- (1) 158 , -
, 30 ,
(2) .
(3) .
(4) , .
(5) , .

- (1) 159 30 ,
89 .
(2) .
160 .
161 158 159
, .
162 .

19.

163

(1)

(2)

164

(1)

(2)

(3)

(1)

20.

)

166

(1)

(2)

167

(1)

(2) , , (1)

(3) , ,

(4) .

168

169

(1) ,

(2) (1) -

170

(1)

(2)

(1) ,

171

(1)

15

. (1)

(2)

(3)

(1) .

172

30 ,

173

(1) ,

(2)

)

174

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

21.

175

(1)

(2)

Глава XI

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА

1.

176

(1)

(2)

2.

177

(1)

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

178

1)

2)

3)

4)

5)

15

20%,

179

(1)

(2)

(3)

(4)

180

(1)

15

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

30

30

181

9³

182

183

184

185

(1)

184

(2)

(3)

3.

186

(1)

(2)

(3)

187

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

15

(2)

(3)

(2)

(4)

(1)

188

(1)

(2)

189

(1)

(2)

4.

190

(1)

(2)

(1)

(3)

191

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

Глава XII

ОТПУСТАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ОД ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНАТА

1.

192

2.

193

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

194

(1)

(2)

(3)

195

196

(1)

(2)

(3)

3.

197

(1)

(2)

4.

198

5.

199

6.

200

(1)

(2)

201

(1)

(2)

202

(1)

203

(2)

204

205

7.

206

(1)

30

(2)

Глава XIII

ПОМОШ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ПО ОТПУШТАЊЕ ОД УСТАНОВАТА

207

(1)

:

(2)

208

209

(1)

(2)

207

(1)

Глава XIV

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧЕН ИЗВЕШТАЈ

210

(1)

(2)

(3)

(4)

Глава XV

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СМРТ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ

211

(1)

(2)

(3)

(4)

Глава XVI

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА

- (1) 212 .
- (2) , , .
- 213
- (1) .
- (2) .
- (1) 214 ,
- 15 .
- (2) 2 (4) .
- (3) , .
- (1) 215 , ,
- (2) . ,
- () .

216

217

218

(1)
(2)

(3)

219

(1)

(2)

(1)

50%

ИЗВРШУВАЊЕ НА СПОРЕДНИ КАЗНИ

Глава XVII

ЗАБРАНА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИЈА, ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ

220

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

(1)

221

(1)

(2)

(3)

**ЗАБРАНА НА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО
ВОЗИЛО**

222

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

223

(1)

(2)

ПРОТЕРУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ОД ЗЕМЈАТА

224

(1)

(2)

(1)

ИЗВРШУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕРКИ

Глава XVIII

ОРГАНИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕРКИ

225

1.

226

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)

2.

227

(1)

(2)

228

- (1) 229 ,
- (2) .
- (3) -
- (4) , ,
- (5) .
- (6) . - -

230

,

1.

231

226

- (2) .

232

, ,

233

- (1) , -
- (2) , -

2.

(1) 234 , , -
 , , -

(2) 226 (2) -

(3)

(4)

15 235

(1) 236 ,

(2) , -
 -

(3)

3.

237 226 (2)

(1) 238 -

(2)

239

(1)

(2)

(3)

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ

Глава XIX

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

240

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

241

(1)

(2)

(1)

(3)

242

(1)

243

(2)

244

(1)

245

(2)

(1)

246

247

Глава XX

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА СЛОБОДА

(1)

248

(2)

(1)

249

250

245 247

Глава XXI

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ

	251		
	240	(1)	.
	252		
,		,	
,			
	253		
			252
		,	.
	254		
	255		
(1)			
(2)			
,			
.			
	256		
(1)			
			,
(2)			.
,			
	257		
-		,	
			245 246
.			-

ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИ САНКЦИИ СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИ

Глава XXII

**ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА
МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАТВОР**

258

- (1) , .
- (2) : ,) , . (
- (3) 23- , ,

260

261

262

263

264

(1) 265 ,
(2) , -

266

(1) 267
(2) , , -
(3) , ,

268

14.600

269

(1) .
(2) , ,
(3) .
(4)

270

(1) ,
(2) .
(3) -

271

(1)

(2)

(1)

14

272

273

(1)

(2)

(1)

ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНИ МЕРКИ

Глава XXIII

ОПШТИ ОДРЕДБИ

274

(1)

(2)

275

276

(1)

(2)

277

(1)

(2)

(3)

278

(1)

(2)
(1)

(3)

279

280

(1)

(2)

(3)

(1)

282

(1)

(2)

Глава XXIV

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ

(1) 283
(2) () :)
(3) (1)
(4) (3)

(1) 284
(2)
(3)

(1) 285 8,00 20,00
(2)

(1) 286
(2)

287

(1)

(2)

(3)

288

(1)

(2)

(3)

(2)

Глава XXV

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ЗАСИЛЕН НАДЗОР

1.

289

290

291

(1)

(2)

292

,

,
,

293

(1)

(2)

(1)

2.

294

(1)

(2)

(1)

15

295

(1)

(2)

(1)

296

297

287 288

3.

298

(1)

,

(2)

15

(3)

(1)

299

285

Глава XXVI

ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ

1.

300

301

(1)

15

(2)

302

303

304

(1)

, -

,

,

,

,

,

-

(2)

.

305

(1)

,

89

(1)

1, 2, 5 7

, 90 91

.

(2)

96

.

2.

306

.

307

,

,

,

.

308

(1)

,

(2)

.

309

(1)

,

,

(2)

(1)

,

(3)

.

310

3. -

311

(1)

-

(2)

-

(3)

-

(4)

-

312

(1)

-

(2)

313

(1)

30

-

(2)

(3)

(2)

314

(1)

(2)

315

(1) - , -
, -
-

(2) (1)

316

(1) , ,
(2) - .
(3) .
, ,
- ,
.

317

(1) ,
(2) , .
, .

318

(1) , - -
,
(2) . -
(3) - .
,
- ,
.

319

- ,
,
.

			320	
(1)	,	-	.	
		14.600		
(2)				-
.				
(3)				,
				.
			321	
-	,		.	
			322	
				,
-				.
			323	
(1)	.			
(2)		-	.	
,				
			324	
(1)				,
,	,			.
(2)				
	.			
			325	
(1)		-		
(2)	,	,		.
.				
(3)				-
				.
(4)				
	.			
			326	
(1)				
,	,		11	,
		18		,
,	.			
(2)	,	,		.
				,
				.

(3)

327

(1)

(2)

328

**ИЗВРШУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ
СПРЕМА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА**

Глава XXVII

329

(1)

XVIII

(2)

ДЕЛ ТРЕТИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИ СПРЕМА ПРАВНИ ЛИЦА

Глава XXVIII

330

(1)

(2)

331

332

(1)

333

(2)

(1)

334

(1)

(2)

(3)

(4)

335

(1)

(2)

336

(1)

(2)

337

338

217 218

339

219

**ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛ-
НА ДЕЈНОСТ И ТРАЈНА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ**

340

341

**ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ПРЕСТАНОК
НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

342

(1)

(2)

Глава XXIX

**ИЗВРШУВАЊЕ НА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ИМОТНА КОРИСТ И ОД-
ЗЕМАЊЕ ПРЕДМЕТИ**

1.

343

(1)

(2)

344

(1)

(2)

(3)

(4)

345

(1)

(2)

(3)

346

(1)

(2)

347

(1)

(2)

(3)

219

348

(1)

(2)

349

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

350

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

351

(1)

(2)

352

(1)

(2)

(1)

353

(1)

(2)

354

(1)

(2)

2.

355

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

(1)

(6)

(1)

356

219

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ИЗРЕЧЕНИ ЗА ПРЕКРШОК

Глава XXX

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНА ЗАТВОР

357

(1)

(2)

(3)

358

(1)

(2)

(3)

15

(1)

(4)

359

(1)

60

(2)

(3)

(2)

360

(1)

(2)

(1)

Глава XXXI

**ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНАТА КАЗНА,
МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ, ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ И ОДЗЕМАЊЕТО НА
ИМОТНАТА КОРИСТ**

361

ДЕЛ ПЕТТИ

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Глава XXXII

362

19

363

VII

2006

364

365

366

(1)

(2)

(3)

175 (1)

367

(

3/97, 23/99 74/2004).

368